



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегледи и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-931

Среда, 12 октомври 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. XVI

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2.000.— дин., а за странство 3.000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 23-010 и 28-317. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-613.

533.

Врз основа на членот 37б став 2 и членот 38 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57, 44/58, 42/59 и 48/59), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

I. Општи одредби

Член 1

Професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните и на другите лица што имаат право на таа рехабилитација според Законот за воените инвалиди од војните, се спроведува според одредбите од оваа уредба.

Според одредбите од оваа уредба се определува и материјалното обезбедување што им припаѓа на лицата од претходниот став за време на траењето на нивната професионална рехабилитација.

Член 2

Право на професионална рехабилитација имаат:

- 1) воените инвалиди од војните;
- 2) мирновремените воени и со нив изедначените инвалиди;
- 3) децата од загинати, умрени или исчезнати што имаат право на рехабилитација според членот 39 од Законот за воените инвалиди од војните.

Член 3

Професионалната рехабилитација на лицата од членот 2 на оваа уредба (во натамошниот текст: воените инвалиди) се спроведува со цел за нивно оспособување за вршење на поранешното или на друго соодветно занимање, за стручно оспособување за вршење на определено занимање или за стручно усовршување.

II. Услови и начин за спроведување на професионалната рехабилитација

Член 4

Право на професионална рехабилитација под условите од членот 37 на Законот за воените инвалиди од војните имаат воените инвалиди што не наполниле определени години возраст, и тоа машките 45, а жените 40 години.

Професионална рехабилитација може да им се одобри и на воените инвалиди — машки меѓу 45 и 50, а на жени меѓу 40 и 45 години возраст ако, покрај условите од членот 37 на Законот за воените инвалиди од војните, во поглед на поранешната работа и личните својства ги исполнуваат и условите од членот 8 на оваа уредба, а оспособувањето може да се постигне за две години.

Член 5

Воените инвалиди што немаат нижа стручна спрема се оспособуваат за вршење на занимање за кое е потребна стручна спрема здобиена со приучување односно нижа стручна спрема.

Член 6

Воените инвалиди што имаат стручна спрема пониска од спремата на квалификуван работник односно од средна стручна спрема се оспособуваат за вршење на занимање за кое е потребна стручна спрема на квалификуван работник односно средна стручна спрема.

Член 7

Воените инвалиди што имаат стручна спрема на квалификуван работник односно средна стручна спрема или стручна спрема повисока од оваа се оспособуваат за вршење на друго занимање за кое е потребна стручна спрема рамна на онаа што ја имаат, или се усовршуваат за вршење на нивното поранешно занимање.

Воените инвалиди од претходниот став се оспособуваат за вршење на друго занимање за кое е потребна стручна спрема рамна на онаа што ја имаат, ако од оправдани причини не постои можност да го вршат поранешното занимање.

Член 8

Воените инвалиди што имаат стручна спрема од претходниот член можат да бидат упатени и на стручно усовршување заради здобивање со стручна спрема повисока од онаа што ја имаат, ако особено се истакнале во поранешната работа и во стручното оспособување и ако, со оглед на нивните лични својства, може да се очекува дека со успех ќе се здобијат со таква спрема во редовниот срок.

Член 9

Здобивањето со стручна спрема по пат на рехабилитација според одредбите од оваа уредба не претставува пречка за натамошно здобивање со повисок степен на стручна спрема по пат на нова рехабилитација во истата струка.

Воените инвалиди што веќе се професионално рехабилитирани немаат право по пат на нова професионална рехабилитација да се оспособуваат за вршење на занимање за кое е потребна стручна спрема од ист степен за која се оспособиле со претходната рехабилитација.

Член 10

Професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните се спроведува на начинот и на местата предвидени во членот 104 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58 и 27/59).

Професионална рехабилитација на воените инвалиди може да се врши и со редовно школување во средни стручни училишта, на факултети, на виши и високи школи и академии, ако воениот инвалид во поглед на поранешната работа и личните својства ги исполнува условите од членот 8 на оваа уредба.

Член 11

Професионалната рехабилитација на воените инвалиди што исклучиво или претежно се занимаваат со земјоделска дејност се врши првенствено на општи или специјални курсеви опфатени со програмата за издигање стручното ниво на земјоделците

(поледелски, сточарски, за механизација, за заштита на растенијата итн.) и со школување во посебни земјоделски училишта и центри за образование и квалификација на работниците во земјоделството.

Професионалната рехабилитација на воените инвалиди од претходниот став за занимавање со занаети се врши во занаетчиските работилници или на курсевите основани за изучување на занаетот само ако инвалидот покажува склоност кон тој занает или ако има пракса во вршењето на занаетот, а во местото во кое живее или во поблиската околина постои потреба од вршење на таков занает.

Член 12

Прописите донесени врз основа на Законот за инвалидското осигурување во врска со здобивањето со стручна спрема на инвалидите на трудот ќе се применуваат и на воените инвалиди чија професионална рехабилитација се врши според одредбите од оваа уредба.

Член 13

Ако заради професионална рехабилитација на воените инвалиди е потребно да се извршат адаптации на простории, машини и други уреди до стопански и други организации односно установи, издатоците за тоа се покриваат од средствата на сојузниот буџет наменети за рехабилитација на воените инвалиди. Со спогодба меѓу републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита и организацијата односно установата или органот поблиску се определуваат износот, намената и начинот на користењето на тие средства.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања може од наведените средства, со цел за унапредување на професионалната рехабилитација на воените инвалиди, да им дава дотации на одделни основувачи на стручни курсеви на кои ќе се оспособуваат и воени инвалиди.

III. Материјално обезбедување

Член 14

На воените инвалиди што надлежните органи ги упатиле на професионална рехабилитација им припаѓа за време на траењето на рехабилитацијата материјално обезбедување.

Материјалното обезбедување, не сметајќи ги зголемувањата предвидени со оваа уредба, изнесува месечно најмногу:

- 1) 10.000 динари — за инвалидите што се оспособуваат според чл. 5 и 6 на оваа уредба;
- 2) 12.000 динари — за инвалидите што се оспособуваат според членот 7 од оваа уредба;
- 3) 14.000 динари за инвалидите што се оспособуваат според членот 8 од оваа уредба.

Височината на материјалното обезбедување зависи од вкупниот износ на приходите од земјоделство и од другите редовни приходи на воениот инвалид и на членовите на неговата фамилија, и тоа на брачниот другар, децата и родителите, со кои живее во заедничко домаќинство.

Член 15

Како приход од земјоделство, во смисла на оваа уредба, се подразбира утврдениот катастарски приход од претходната година, а како други редовни приходи на воениот инвалид и на членовите на неговата фамилија со кои живее во заедничко домаќинство (член 14 став 3) се подразбираат сите нивни постојани примања, без оглед дали се оданочени или не (плата, пензија, инвалидски додаток, приходи од стопанска дејност, од самостојни занимања и од имот и сл.), освен инвалиднината и додатокот за неа и помош од друго лице според Законот за воените инвалиди од војните, инвалиднината според Законот за инвалидското осигурување, додатокот на деца, примањата по основот на

одликување и стипендија на инвалидовите деца или брачниот другар.

Член 16

Височината на материјалното обезбедување се утврдува на тој начин што од највисоките износи на материјалното обезбедување (член 14 став 2) ќе се одбие износот на оние приходи од членот 14 став 3 што отпаѓа на воениот инвалид како член на домаќинството.

Износите на материјалното обезбедување се заокружуваат, на износите над цели стотини што се помали од 50 динари не се земаат предвид, а износите од 50 и повеќе динари се земаат како 100 динари.

Ако делот на приходите од членот 14 став 3 на оваа уредба што отпаѓа на воениот инвалид како член на домаќинството изнесува повеќе од материјалното обезбедување определено во членот 14 став 2, или ако материјалното обезбедување пресметано на начинот од претходните ставови изнесува помалку од 2.000 динари, инвалидот има право на минималниот износ на материјалното обезбедување — од 2.000 динари месечно.

Член 17

На воениот инвалид што во посебна установа во која се врши професионална рехабилитација има бесплатно сместување и исхрана материјалното обезбедување му се намалува за 50% ако не издржува фамилија (член 14 став 3).

Минималниот износ на материјалното обезбедување нема да му се намалува на воениот инвалид од претходниот став.

Член 18

Ако професионалната рехабилитација се врши надвор од местото на постојаниот престој, а вршењето на рехабилитацијата не може да се обезбеди со постојан превоз од местото на живеењето до местото каде се врши рехабилитацијата на воениот инвалид на кој не му се обезбедени бесплатно сместување и исхрана за време на престојот во местото каде се врши рехабилитацијата му се исплатува, покрај материјалното обезбедување определено според чл. 14 и 16 на оваа уредба, и зголемување на материјалното обезбедување за двоениот живот во износ од 4.000 динари, а ако издржува фамилија (член 14 став 3) — во износ од 8.000 динари месечно.

Ако е со оглед на оддалеченоста на станот на воениот инвалид од организацијата односно од установата во која се врши рехабилитацијата неопходно користење на превозни средства, а на инвалидот не му е обезбеден посебен превоз, материјалното обезбедување определено според чл. 14 и 16 на оваа уредба се зголемува за износот на трошоците што ги прави инвалидот со цел за рехабилитација користејќи ги средствата на јавниот сообраќај.

Член 19

Воениот инвалид на кој ќе му престане редовниот работен однос поради остварување на правото на професионална рехабилитација според прописите за воените инвалиди од војните, може да бара на место износот на материјалното обезбедување определен според чл. 14 до 17 на оваа уредба да му се определи материјално обезбедување во височината и под условите предвидени во членот 109 став 1 и во членот 110 став 1 на Законот за инвалидското осигурување, ако во периодот од пет години пред поднесувањето на барањето има најмалку две години работен стаж.

Определеното материјално обезбедување според претходниот став припаѓа независно од приходите што ги има воениот инвалид и определените членови на неговата фамилија (член 14 став 3).

Од материјалното обезбедување определено според ставот 1 на овој член се одбива износот на

инвалидската или личната пензија што ја прима воениот инвалид по основот на социјално осигурување.

Воениот инвалид што користи материјално обезбедување според ставот 1 на овој член, не може за тоа време да го оствари правото на инвалидски додаток.

На воениот инвалид што ќе го избере и користи материјалното обезбедување според овој член, му припаѓаат и зголемувањата на материјалното обезбедување под условите и во височината од членот 18 на оваа уредба.

Воените инвалиди што ги исполнуваат условите за професионална рехабилитација според прописите за воените инвалиди од војните и за инвалидското осигурување, можат по сопствен избор да го користат правото на професионална рехабилитација само по еден основ.

Член 20

Материјално обезбедување ќе му се исплатува на воен инвалид и за време на спреченоста да ја продолжи започнатата рехабилитација, ако до спреченост дошло поради болест или од други оправдани причини, но не подолго од 8 месеци.

По исклучок од претходниот став, на воениот инвалид на кој му престанал работниот однос поради упатување на рехабилитација врз основа на Законот за воените инвалиди од војните, ќе му се исплатува материјално обезбедување и за сето време додека е спречен да ја продолжи започнатата рехабилитација поради болест или други причини поради кои според прописите за здравственото осигурување се признава правото на надоместок наместо плата, ако за тоа време нема право на тој надоместок.

На воениот инвалид што во текот на професионалната рехабилитација се наоѓа на лекување во стационарна здравствена установа му се намалува за тоа време материјалното обезбедување, не сметајќи го зголемувањето на истото предвидено со оваа уредба, според начелата што важат за намалувањето на пензиите на уживателите на лични пензии што се наоѓаат на лекување во такви установи.

Член 21

Материјалното обезбедување не може да се намалува поради промените во приходите или во бројот на членовите на фамилијата на воениот инвалид (член 14 став 3) што ќе настапат во текот на професионалната рехабилитација што трае до една година. Ако рехабилитацијата трае подолго од една година, материјалното обезбедување поради таквите промени не може да се намалува пред истекот на учебната година — ако рехабилитацијата се врши со школување, односно пред истекот на шест месеци од настанатата промена — во другите случаи.

Член 22

Материјално обезбедување му припаѓа на воен инвалид на кој му е признаено правото на професионална рехабилитација — од денот на стапувањето на рехабилитација.

По исклучок, на воениот инвалид на кој му престанал работниот однос поради упатување на професионална рехабилитација, материјалното обезбедување му припаѓа од денот кога му престанало правото на припадност од работниот однос, ако на рехабилитацијата стапил во рокот што е определен во решението со кое е упатен на рехабилитацијата.

Материјалното обезбедување се определува во месечен износ, а пристига за исплата на првиот ден секој месец однапред.

Член 23

На воениот инвалид кој поради болест или од други оправдани причини ќе биде спречен да ја заврши професионалната рехабилитација во опре-

делениот срок, органот надлежен за решавање за правото на рехабилитација може да му го продолжи траењето на рехабилитацијата најмногу за онолку време колку што траела спреченоста.

Член 24

Воениот инвалид кој поради болест или од други оправдани причини (член 20) не ја завршил успешно професионалната рехабилитација на која е упатен, може да биде повторно упатен на истата професионална рехабилитација.

На воениот инвалид што го оневозможува своето оспособување за работа со неизвршување на должностите врзани за спроведувањето на рехабилитацијата, му престанува правото на рехабилитацијата на која е упатен.

Во случаите од претходните ставови решението го донесува органот надлежен за решавање за правото на рехабилитација.

Член 25

При определувањето на материјалното обезбедување на воените инвалиди ќе се применуваат на согласен начин и одредбите од членот 9 ст. 1, 3 и 4, чл. 10, 11, 23, 25 став 2 и членот 26 од Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59).

IV. Постапка

Член 26

Постапката за остварување на правото на професионална рехабилитација ја поведува органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјална заштита по повод барањето на воениот инвалид.

Член 27

Во спроведувањето на постапката за остварување на правото на професионална рехабилитација ќе се применуваат одредбите што важат во постапката за остварување на инвалидските права според Законот за воените инвалиди од војните.

Член 28

За давање наод, оценка и мислење во постапката за остварување на правото на воениот инвалид на професионална рехабилитација се надлежни, во смисла на членот 63 став 3 од Законот за воените инвалиди од војните, инвалидските првостепени и второстепени комисии формирани според членот 187 ст. 1 и 2 од Законот за инвалидското осигурување и според прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 29

Инвалидската комисија оценува и дава мислење за тоа дали воениот инвалид според своето општо образование, годините на возраста, здравствената состојба и другите околности, како што се стручната спрема, природата на оштетувањето на организмот и др., има услови да се рехабилитира успешно, водејќи сметка и за желбата и наклоностите на инвалидот во поглед на изборот на занимањето.

Член 30

Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита по прибавениот наод, оценка и мислење на инвалидската комисија од членот 187 став 1 на Законот за инвалидското осигурување донесува решение за правото на воениот инвалид на професионална рехабилитација.

Со решението со кое на инвалидот му се признава правото на професионална рехабилитација се определува и организацијата односно установата во која ќе се врши рехабилитацијата, занимањето за кое треба да се оспособи инвалидот, почетокот и траењето на професионалната рехабилитација, како и износот на материјалното обезбедување што

му припаѓа на инвалидот за време на рехабилитацијата.

Член 31

Ако по повод изјавената жалба треба да се испита правилноста на наодот, оценката и мислењето на првостепената инвалидска комисија, републичкиот (покраинскиот) орган на управата кој решава по жалбата е должен да прибави мислење од второстепената инвалидска комисија од членот 187 став 2 на Законот за инвалидското осигурување.

Конечното решение со кое на воениот инвалид му се признава правото на професионална рехабилитација им се доставува на организацијата односно установата во која ќе се врши рехабилитацијата и на републичкиот (покраинскиот) орган надлежен за работите на социјалната заштита.

Член 32

Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита ќе ги води пропишаните евиденции и ќе поднесува потребни извештаи за воените инвалиди што ги упатил на професионална рехабилитација.

Прописите за водењето на евиденцијата и за поднесувањето на извештаите наведени во претходниот став ги донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања.

V. Спроведување на професионалната рехабилитација во стопанските и други организации и установи

Член 33

Професионалната рехабилитација на воените инвалиди се врши на местата што со решението на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за трудот (член 216 од Законот за инвалидското осигурување) се утврдени за професионална рехабилитација на инвалидите на трудот.

Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита, во спогодба со надлежниот околински завод за социјално осигурување, определува колку од местата утврдени за професионална рехабилитација ќе користат воените инвалиди што немаат статус на инвалид на трудот и за тоа склучува договор, ако со решението на органот од претходниот став тоа не е определено.

Член 34

Договорите со одделни стопански и други организации односно установи, државни органи или работодавци, со кои се определуваат начинот на вршењето на професионалната рехабилитација на воените инвалиди, сроковите за стапување на рехабилитација, траењето на рехабилитацијата и поблиските услови за вршење на рехабилитацијата, како и меѓусебните права и должностите на договорните страни, ги склучува органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита. Овој орган може како странка да се придружи и кон договорот за професионална рехабилитација на инвалидите на трудот што го склучил околинскиот завод за социјално осигурување.

Ако органот од претходниот став не може да постигне спогодба за склучување договор со стопанска или друга организација односно установа, државен орган или работодавец, за спорните прашања донесува решение советот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот, кое е задолжително.

Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита може да склучи спогодба за изведување професионална рехабилитација на воените инвалиди и со стопанска или друга организација односно

установа во која не е утврдено постоење на посебни места за рехабилитација на инвалидите.

Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита може од стопански и други организации односно установи, државни органи и приватни работодавци кај кои се врши професионална рехабилитација на воените инвалиди да бара известувања и податоци за спроведувањето на професионалната рехабилитација што се должни овие да ги достават.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 35

Воените инвалиди што ќе се затекнат на професионална рехабилитација на денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе продолжат со рехабилитацијата без повторно решавање за правото на истата, а височината на материјалното обезбедување ќе им се определи по службена должност, според одредбите од оваа уредба.

Ако износот на материјалното обезбедување определен според претходниот став би бил помал од материјалното обезбедување што го примал инвалидот пред влегувањето во сила на оваа уредба, и натаму ќе му се исплатува износот на поранешното материјално обезбедување.

Републичките (покраинските) органи на управата надлежни за работите на социјалната заштита ќе ги достават предметите што се однесуваат на рехабилитацијата на инвалидите наведени во ставот 1 на овој член до надлежните околински органи на управата, кои ќе донесат соодветни решенија и ќе ги преземат обврските што по тој основ произлегуваат за споменатите органи.

Член 36

Одредбите од Законот за инвалидското осигурување и од прописите донесени врз основа на него што се однесуваат на спроведувањето на професионалната рехабилитација, согласно ќе се применуваат и при спроведувањето на професионалната рехабилитација на воените инвалиди ако одделни прашања во врска со таа рехабилитација не се регулирани со одредбите на Законот за воените инвалиди од војните и на оваа уредба.

Член 37

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 194
30 септември 1960 година
Белград

То заменува
Претседателот на Републиката
Петпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

534.

Врз основа на членот 81 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ЦЕНИ

Член 1

Сојузниот уред за цени (во натамошниот текст: Уредот) е орган на управата во состав на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, за вршење определени управни работи од надлежноста на федерацијата во областа на цените.

Член 2

Уредот особено ги врши овие работи:

1) го следи движењето на цените на внатрешниот пазар, предлага соодветни мерки во поглед на спроведувањето на политиката на цените и се грижи за извршувањето на тие мерки;

2) врши управни работи што се однесуваат на евиденцијата и контролата на цените во смисла на важечките прописи;

3) му дава на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет мислење во прашањата на цените, на извозните и увозните коефициенти и премии, тарифите на услугите, тарифите на данокот на промет, царините и регресите во стопанството, како и во други прашања од областа на цените и тарифите;

4) врши и други работи во врска со цените, во рамките на овластувањата што му се дадени со посебни прописи.

Член 3

Со работата на Уредот раководи директор, кого го назначува Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

Член 4

Средствата за работа на Уредот се предвидуваат во рамките на претсметката на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

Член 5

Внатрешната организација на Уредот ќе се утврди со прописот за организацијата и работата на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за оснивањето, организацијата и работата на Сојузниот уред за цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/55).

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 193
30 септември 1960 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

535.

Врз основа на членот 12 од Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57, 54/57, 52/58, 17/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1960 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за нормите на придонесот за кадрите во стопанството за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59) во точката 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата на претходниот став не се однесува на угостителските претпријатија и дуќани.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

Р. п. бр. 202
30 септември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

536.

Врз основа на членот 29 од Законот за начинот на финансирање на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/60), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СРОКОВИТЕ ЗА СООБРАЗУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ КОН ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ**

1. Во Одлуката за сроковите за сообразување на финансиското работење на научните установи кон одредбите на Законот за начинот на финансирање на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60) во точката 1 по зборовите: „од 1 октомври 1960“ се додаваат зборовите: „или од 1 јануари 1961“.

2. Во точката 2, во првата реченица, по зборовите: „на 30 септември“ се додаваат зборовите: „а најдоцна на 31 декември“, а во втората реченица, по зборовите: „30 септември“ се додаваат зборовите: „односно до 31 декември“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 203
30 септември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

537.

Врз основа на членот 30 став 5 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ДА ИЗДАДЕ ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРЕВОДИТЕ НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОД 1949 ГОДИНА**

1. Се овластува Државниот секретаријат за надворешни работи да издаде пречистен текст на преводите на конвенциите склучени во Женева на 12 август 1949 година, а ратификувани, со соодветни резерви, од страна на нашата земја со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/50), и тоа:

1) на Конвенцијата за поставување со воените заробеници;

2) на Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите и болните на сувоземните воени сили;

3) на Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските вооружени сили;

4) на Конвенцијата за заштита на цивилните лица за време на војна.

2. При утврдувањето на пречистениот текст на преводите на конвенциите од претходната точка, можат да се извршат стилски и редакциски измени со цел преводите на текстовите на конвенциите да се усогласат со нивниот оригинал, како и употре-

бените изрази и називи на органи да се усогласат со промените настанати во организацијата на државната управа.

3. Пречистениот текст на преводите на конвенциите од точката 1 на ова решение ќе се објави како посебна службена публикација во форма на книга, со назначување дека е тоа службена публикација.

4. Кон пречистениот текст на преводите на конвенциите од точката 1 на ова решение можат во продолжение, по текстот, да се внесат потребни технички објаснувања.

5. Трошоците за изработка и објавување на пречистениот текст паѓаат на товар на претсметката на Државниот секретаријат за надворешни работи за 1960 година.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 192
30 септември 1960 година
Белград

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Миљалко Тодоровиќ, с. р.

538.

Врз основа на членот 24 став 2 и членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), на предлог од Југословенската земјоделска банка, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ПРИЛОДНИ БЕЛИ СВИЊИ И ЗА ИЗГРАДБА ОДНОСНО АДАПТАЦИЈА НА ПРАСИЛИШТА И ГОИЛИШТА

1. Во Наредбата за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на прилодни бели свињи и за изградба односно адаптација на прасилишта и гоилишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/59, 2/60 и 25/60) во точката 7 став 2 во одредбата под 2 зборовите: „до 30 септември 1960 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1960 година“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-21888/1
4 октомври 1960 година
Белград

Државен потсекретар
за работите на финансиите,
Зоран Полић, с. р.

539.

Врз основа на точ. 2 и 11 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Списокот на производите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените, кој е

составен дел од Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 30/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 11/60, 15/60, 20/60 и 31/60), во гранката 120 текстот на точката 11 се менува и гласи:

„11) Сапуни од сите видови и други средства за перење (детерџенти и др.)“.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5669
26 септември 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреџељ, с. р.

540.

Врз основа на членот 3 став 1 од Уредбата за Царинската тарифа за стоките што граѓаните ги внесуваат односно ги примаат од странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет донесува

ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА НА ВРЕДНОСТИТЕ НА СТОКИТЕ

ЗА ПРИМЕНА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА ЗА СТОКИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ВНЕСУВААТ ОДНОСНО ГИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. Во Листата на вредностите на стоките за примена на Царинската тарифа за стоките што граѓаните ги внесуваат односно ги примаат од странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/59), текстот на тар. бр. 75 се менува и гласи:

„75. Фотографски потреби:

1) црно-бели филмови за фотографии:

а) свиткани филмови од сите видови — — — — парче 300

б) лајка филмови, пакување за камера (должина 1,63 м) — — — — 400

в) лајка филмови за еден должински метар — — — — 250

г) тесни филмски ленти за снимање, димензија 8 мм, 2×8 мм и 16 мм, за еден должински метар — — — — 150

2) колор филмови:

а) свиткани колор филмови од сите видови — — — — парче 600

б) лајка колор филмови, пакување за камера — — — — 800

в) лајка колор филмови за еден должински метар — — — — 500

г) тесни колор филмски ленти за снимање, димензија 8 мм, 2×8 мм и 16 мм, за еден должински метар — — — — 300

3) хартија за фотографии — — — — м² 1.500“.

2. Оваа измена на листата влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3789/1
27 септември 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреџељ, с. р.

541.

Врз основа на членот 42 став 2 од Законот за радиодифузните станици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/55) и членот 1 став 1 точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ТАРИФАТА НА ПРЕТПЛАТАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ УРЕДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРИЕМ НА РАДИОДИFUЗНИ ЕМИСИИ

1. Тарифата на претплатата за користење уреди наменети за прием на радиодифузни емисии изнесува годишно:

	Динари
1) за секој радио-приемник (со цевки или транзистори, батериски и слични):	
а) за граѓани — — — — —	3.600
б) за училишта и болници — — — — —	3.600
в) за државни органи, установи и општествени организации — — — — —	3.600
г) за стопански организации, угостителски, занаетчиски и трговски дуќани	12.000
2) за приемници вградени во возила без оглед на држателот — — — — —	3.600
3) за детектори, без оглед на држателот	1.200
4) за секој звучник при разгласна станица, без оглед на држателот на станицата, освен воспитните и детските установи, болниците и детските игралишта — — — — —	1.200
5) за стопански организации што се занимаваат со производство, промет и поправка на приемници, паушално —	12.000
2. Граѓани плаќаат претплата во износ од 300 динари месечно само за првиот радио-приемник. За секој понатамошен радио-приемник плаќаат претплата во износ од 100 динари месечно.	

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за тарифата на радиостаниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56).

4. Ова решение влегува во сила на 1 ноември 1960 година.

Бр. 08-2066

3 октомври 1960 година
Белград

Секретар
за информации,
Богдан Оселник, с. р.

542.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ЖИВИНИЦЕ

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Собор на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори одржани во 134 Изборна околија Живинице, па во

смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во 134 Изборна околија Живинице, определени со одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 30 јуни 1960 година, одржани се на 18 септември 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Изборната комисија на НР Босна и Херцеговина и Околистката изборна комисија во Тузла надлежна за спроведувањето на изборите во Изборната околија Живинице.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на собирите на избирачите Пириќ Хаџи Нусрет од Бановиќи, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија во Тузла и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 37 од 2 септември 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36 од 7 септември 1960 година.

4) Околистката изборна комисија во Тузла ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
Членови на изборното тело 58	38.396	
Гласале членови на изборното тело 36 — — — — —	23.832	62,07
За кандидатот Пириќ Хаџи Нусрет од Бановиќи 36 — — — — —	23.832	100
Неважечки гласачки ливчиња немаше.		

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околија Живинице со седиште во Тузла го прогласи за народен пратеник Пириќ Хаџи Нусрет од Бановиќи.

Бр. 42

8 октомври 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Стеван Бабиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за продажните цени на житото и на производите од жито, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО

Во точката 1 став 1 помеѓу зборот: „пченицата,“ и зборот: „пченката,“ треба да се додаде изоставениот збор: „ржта,“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Белград, 22 септември 1960 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и членот 30 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник државен секретар за надворешни работи, со звање амбасадор, се назначува Иван Вејвода, досегашен извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Велика Британија.

Б. бр. 62
1 октомври 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) во врска со членот 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), и со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДНИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник секретар за правосудни работи во Сојузниот извршен совет се назначува Ненад Петровиќ, досегашен помошник секретар за општа управа во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 61
1 октомври 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИСЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 33 од 19 август 1960 година објавува:

Програма за полагање на испитот за квалификувани и висококвалификувани работници од електротехничката струка што се здобиле со стручна спрема со практична работа.

Во бројот 34 од 26 август 1960 година нема службен дел.

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград. Краљевиќа Марка 9. Пошт. факс 226.
— Директор и одговорен уредник Радован Вукајовиќ. Улица Краљевиќа Марка бр. 9. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград

СЛЕЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

„Службен лист на Народна Република Македонија“ во бројот 27 од 15 август 1960 година објавува:

Одлука за овластување Административната комисија на Извршниот совет да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет;

Решение за поставување помошник на секретарот на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ;

Упатство за вршење на бабичка служба во родилиштата и други здравствени установи;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, одржани на 11 јули 1960 година.

Во бројот 28 од 26 август 1960 година објавува:

Наредба за измени на Наредбата за евиденција на предметите во управната постапка;

Решение за одобрување основањето и работата на Друштвото на конзерваторите на Македонија;

Решение за одобрување основањето и работата на Друштвото за патишта на НР Македонија;

Решение за одобрување основањето и работата на Сојузот на забоздравствените работници на НР Македонија;

Решение за одобрување основањето и работата на Здружението на дефектолозите на НР Македонија.

СОДРЖИНА:

	Страна
533. Уредба за професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните	749
534. Уредба за Сојузниот уред за цени	752
535. Одлука за дополнително на Одлуката за нормите на придонесот за кадрите во стопанството за 1960 година	753
536. Одлука за дополнително на Одлуката за ороковите за сообразување на финансиското работење на научните установи кон одредбите на Законот за начинот на финансирање на научните установи	753
537. Решение за овластување Државниот секретаријат за надворешни работи да издаде пречистен текст на преводите на женевските конвенции од 1949 година	753
538. Наредба за измена на Наредбата за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на приплодни бели свињи и за изградба односно адаптација на прасилишта и гоилишта	754
539. Упатство за измена на Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи	754
540. Измена на Листата на вредностите на стоките за примена на Царинската тарифа за стоките што граѓаните ги внесуваат односно ги примаат од странство	754
541. Решение за тарифата на претплатата за користење уреди наменети за прием на радиодифузни емисии	755
542. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Живинице	755
Исправка на Наредбата за продажните цени на житото и на производите од жито	755